

**Известување за концентрација со која Стелантис Н.В., Лијден и ФИХ Мобајл Лимитед,
Кајмански острови ќе формираат целосно функционално заедничко вложување**

(предмет бр. 08-102 од 06.09.2021 година)

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), на ден 06.09.2021 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата е доставено известување за концентрација со кое Стелантис Н.В. Stellantis N.V.), со регистрирано седиште на Сингапорештраат, 92-100, Лијден, П7 1175 РА, и ФИХ Мобајл Лимитед (FHN Mobile Limited), со регистрирано седиште на поштенско сандаче 31119 Гранд Павилјон, Хибискус Веј, 802 Вест Беј Роуд, Гренд Кајман, КУ1-1205, Кајмански острови, ќе формираат целосно функционално заедничко вложување кое ќе биде активно со развој на дигитални кабини (*digital cockpits*) и персонализирани поврзани услуги (*personalised connected services*). По трансакцијата, Стелантис Н.В. и ФИХ Мобајл Лимитед поединечно ќе поседуваат по 50% од уделите во Заедничкото вложување / Mobile Drive и ќе имаат заедничка контрола врз Заедничкото вложување.

Стелантис Н.В. е владејачкото друштво на Stellantis Group. Stellantis Group е глобална автомобилска групација која се занимава со дизајнирање, инженерство, производство, дистрибуција и продажба на автомобили, делови и производствени системи низ светот. Исто така, обезбедува финансирање на продавачи на мало и дилери за да ја поддржи продажбата на своите брендираны возила. Stellantis Group има приближно 300.000 вработени.

ФИХ Мобајл Лимитед е инвестициско холдинг друштво кое е примарно активно на светско ниво со дизајн, развој, производство, составување и пост-продажни услуги за друштва кои се баваат со компјутери, комуникации и потрошувачка електроника. FHN има приближно 70.000 вработени. ФИХ Мобајл Лимитед припаѓа на групацијата Foxconn Group, која е глобален производител на електроника и давател на технолошки решенија.

Релевантниот пазар на производи за предметната концентрација може да се дефинира како (1) пазар на информациски системи за возачи и (2) пазар на услуги за обработка во облак (IaaS/PaaS).

Врз основа на прелиминарното испитување Комисијата утврди дека предметната концентрација може да потпадне под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата. Сепак конечната одлука по ова прашање е резервирана.

Комисијата ги повикува заинтересираните трети страни да достават забелешки и мислења за оваа концентрација до Комисијата. Забелешките и мислењата на заинтересираните трети страни можат да се испратат на адреса: ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.54, Скопје или по e-mail: kzk@kzk.gov.mk и истите треба да пристигнат до Комисијата во рок од 10 дена од денот на објавување на ова известување.

10.09.2021 година
Скопје